

20211712826

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 28 јули 2021 година.

Бр. 08-3572/1
28 јули 2021 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година („Службен весник на Република Северна Македонија, број 307/20), по членот 8 се додаваат два нови члена 8-а и 8-б, кои гласат:

„Член 8-а

Вработените во буџетскиот корисник од централната власт имаат право на додаток на плата во висина до 30% од износот на основната плата заради специфичност на работите и работните задачи и зголемен обем на работа, доколку во буџетот на буџетскиот корисник се обезбедени средства за оваа намена.

Буџетските корисници, поблиските критериуми за остварување на правото на додатокот и начинот на утврдување на висината на додатокот од ставот 1 на овој член на предлог на Министерството за финансии и Министерството за информатичко општество и администрација, ги утврдува Владата на Република Северна Македонија.

Додатокот на плата од ставот 1 на овој член, не се исплаќа на вработените во буџетскиот корисник од централната власт на кои им е утврдено правото на додаток на плата со посебен закон и/или колективен договор, освен додатоките на плата за ноќна работа, работа во смени, работа за време на неделен одмор, работа за време на празници утврдени со закон и работа подолго од полното работно време.

Член 8-б

Вработените кај буџетските корисници од централната власт кои работат во органите и структурите за управување со инструментот за претпристапна помош ИПА имаат право на додаток на плата во висина од 15% од износот на основната плата.“.

Член 2

Во член 20 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Средствата утврдени во Раздел 040.01 - Влада на Република Северна Македонија, Потпрограма С5 – Зелен развој, се користат по претходно донесена програма од Владата на Република Северна Македонија, на предлог на Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.“.

Член 3

Во член 30 по ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:

„Средствата утврдени во Раздел 130.01 – Министерство за транспорт и врски, Потпрограма 11 – Поддршка на имплементацијата на Декадата и Стратегијата за Ромите, ставка 488 – Капитални дотации до ЕЛС, се користат по претходно донесена програма од Владата на Република Северна Македонија, на предлог на Министерството за транспорт и врски.

Распределбата на средствата од ставот 6 на овој член, ја врши Владата на Република Северна Македонија со одлука, на предлог на Министерството за транспорт и врски.“.

Ставот 6 станува став 8.

Член 4

Во член 31 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Средствата утврдени во Раздел 140.01 – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Потпрограма 34 – Рурален развој, ставка 464 – Разни трансфери, ќе се користат по претходно донесена програма од Владата на Република Северна Македонија, на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.“.

Ставот 2 станува став 3.

Во ставот 3 кој станува став 4 по зборовите: „ставка 482 – Други градежни објекти“ запирката се заменува со сврзникот „и“ и се додаваат зборовите: „ставка 485 – Вложување и нефинансиски средства“.

Ставот 4 станува став 5.

Во ставот 5 кој станува став 6 зборовите: „ставот 4“ се заменуваат со зборовите: „ставот 5“.

Ставот 6 станува став 7.

Во ставот 7 кој станува став 8 зборовите: „ставот 6“ се заменуваат со зборовите: „ставот 7“.

Член 5

Во член 47 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Неискористените средства од ставот 1 на овој член, општините ги враќаат во Буџетот на Република Северна Македонија, најдоцна до 31 декември 2021 година.“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.